

ВЕЛИГДЕН ВО САНТОРИНИ

Жителите на Санторини претежно се занимаваат со туризам, но и со одгледување на специфични видови на винови лози, од кои се добива најубавото вино NYCHTERI, потоа со одгледување на добро познатите ситни мали санторински домати кои се со неверојатен вкус и од кои се подготвуваат преубави специјалитети во санторинските таверни. На островот не постојат извори на слатка вода, почвата се наводнува од умерената влага на островот, а водата за пиење е исклучиво флаширана. Главен град на островот е FIRA кој е изграден на самиот срт на калдерата, на 260 м над површината на морето.

Цена на аранжманот 229 евра / 14.200мкд

Промо цена 189 евра / 11.720мкд за резервации до 28.02.

Програма за патување (21.04-24.04.2022)

21.04.2022 (Четврток) Скопје – Атина

Состанок на групата во 14:30 часот на паркингот А1 арена. Тргувањето ќе биде во 15:00 часот. Следува возење преку Македонија и Грција со попатни паузи заради одмор и регулирање на граничните формалности.

22.04.2022 (Петок) – Атина- Санторини

Пристигнување во Атина – Пиреа, во утринските часови. Поаѓање за Санторини од пристаништето во 07:25 часот. Предвидено е пристигнување на Санторини во 15:30 часот, следува трансфер до сместувањето.

До вечерните часови следува слободно време за одмор и индивидуални активности.

Во попладневните часови е предвидена факултативна посета ОИА, каде ќе го дочекаме еден од најубавите и најпознатите залези на сонцето. Враќање во Хотел.

Ноќевање.

23.04.2022 (Сабота) - Санторини

Појадок. По појадокот следува целодневна посета на островот. Посета на Археолошкиот град Акротири, Црвената плажа, Мегалохори, Пиргос (највисокото населено место на Санторини) Имеровигли, Фиростефани. По разгледот се враќаме во Хотел.

Ноќевање.

24.04.2022 (Недела) - Санторини

Појадок. По појадокот факултативно крстарење со брод и посета на вулканските острови. Посета на новиот вулкан (на овој вулкан може да се влезе и се плаќа влез од 2,5 евра), потоа со бродот се упатуваме кон стариот вулкан (тука неможе да се влезе) каде постои можност да се бањате во термалните води. Враќање кон старото пристаниште и се упатуваме (со магаре или жичара, се доплаќа 6 евра) кон Фира. Враќање во Хотел. **Ноќевање.**

25.04.2022 (Понеделник) – Санторини-Атина-Скопје

Појадок. Напуштање на сместувачките капацитети. По напуштањето на сместувањето се упатуваме кон Фира. Следува трансфер до пристаниште. Испловување од пристаништето во 15:25 часот. Предвидено е пристигнување во Пиреа во 23:30 часот. Следува ноќно возење преку Грција, со попатни паузи заради одмор и регулирање на граничните формалности. Пристигнување во Скопје на 26.04-Вторник, во раните утрински часови.

ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ ВКЛУЧУВА:

- 3 ноќевања со појадок во 1/2, 1/3 и 1/4 соби во Хотел 3* во Периса
- Автобуски превоз со високо туристички автобуси (AC/TV/DVD) на релацијата според програмата
- Бродска карта на релација Пиреа – Санторини – Пиреа
- Пратител на групата за времетраење на аранжманот
- Организација на патувањето.

ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ ВКЛУЧУВА

- Задолжително меѓународно патничко и здравствено осигурување – се плаќа во агенција

- Факултативни излети
- PCR Тест
- Индивидуални трошоци на патникот.

Ковид политика:

Т.А. Јоцо Турс гарантира поврат на уплатени средства во случај:

- Потврдено присуство на корона вирус на еден или повеќе лица на кој се оденсува резервацијата (доказ позитивен ПЦР тест)
- Затварање на граници

Напомена:

- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 30 патници
- Резервација се прави со авансна уплата од 30% од цената на аранжманот, комплетна доплата 7 дена пред поаѓање
- Цените се дадени во евра, уплата се врши исклучиво во денарска противвредност по курс 1€ = 62мкд
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци по завршувањето на патувањето
- За Грција од 24.01.2022 сите патници над 5 годишна возраст, при влезот во Р.Грција мораат да поседуваат потврда за негативен резултат од ПЦР-тест не постар од 72 часа или потврда за негативен резултат од тестирање со рапид-тест, не постар од 24 часа до моментот на влез во Р.Грција, покрај сертификатите за завршена вакцинација или прележана болест (потврдата за прележана болест е валидна до 90 дена).
- За влез во Македонија назад за лица над 18 години потребно е сертификат за вакцинација; негативен антиген (не постар од 48 часа); ПЦР тест (не постар од 72 часа); доказ за прележан ковид не постар од 45 дена.